



# УНИВЕРЗИТЕТСКА ПСИХИЈАТРИСКА КЛИНИКА ЛЈУБЉАНА - ЦЕНТАР ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ЗАВИСНОСТИ ОД ЗАБРАНЕТИ ДРОГИ


Психијатриска болница Скопје-Скопје  
Др. Надица Киркова – Васковска  
Психијатар






- Во периодот од 19.09 до 14.10.2016 година, во склоп на владината програма за едукација на лекари специјалисти остварив стручен престој во Center za zdravljenje odvisnih od prepovednih drog при Универзитетска Психијатриска-Клиника Љубљана, Р. Словенија.






- Центарот за третман на зависности од дроги, работи со мултидисциплинарен тим составен од психијатри, социјални работници, клинички психолози, дипломирани медицински сестри и медицински техничари.

# Амбулантно лекување




- Прв преглед: Информација, податоци за проблеми од користење на дроги за себе или близок член на семејството
- Закажување по телефон: време на чекање од 7 до 16 дена
- Потребно е пациентот да поседува уредно здравствено осигурување
- Индивидуален договор: да воспостави апстиненција, одржување на истата, подготовка за хоспитално лекување или друг облик на третман
- Неопходно е да биде мотивиран за третман
- Задолжителна контрола неделно или на две недели




# Уринска тестови

- Неопходни за контрола и подготвување за апстиненција
- Подготовка за хоспитален третман: два пати неделно урински тест, за присуство на психоактивни супстанции



# Болничко лекување оддел за детоксикација ДТО



- 17 кревети, 5-8 женски, 9-18 машки, 2 ургентни
- 6 недели период за кој треба да се воспостави апстиненција и работа во терапевтски групи
- За еден месец да се воспостави апстиненција од забранети дроги или детоксикација со супститут
- Време на чекање: 8-12 недели
- Ургентни приеми 10-14 дена
- Детоксикација со метадон, бупренорфин, СР – морфин, бензодиазепини во принцип не се употребуваат
- Групна психотерапија
- Група со блиски или работа во група со блиски членови
- Критериуми за исклучување од третман: агресивно однесување, сексуални односи и користење на психоактивни супстанции








# Болничко лекување: Оддел за интензивно продолжено лекување ПОО




- 8-10 недели
- Припрема од амбуланта или после завршено лекување на одделот за детоксикација во траење од шест недели
- Можност за излегување
- Група со пациенти и нивните блиски членови



# Форми на групна терапија

- состанок на терапевтската група
- “Gender” групи, женска
- психодрама
- Група со блиски
- Група за превенција на рецидив
- Група за учење на социјални вештини
- Едукативни групи со медицински персонал
- самоедукација
- самоедукација
- кинезотерапија
- Ликовни активности
- Музичка терапија
- Гибално изразна терапија
- Фитнес
- Автоген тренинг
- Окупациона терапија
- Рекреативни активности
- Активности по договор
- Вечерна група
- Група за зголемување на самодоверба




**M** MANSARDA  
KUCHNIA  
SALONIK  
KUCHNIA  
KUCHNIA  
KUCHNIA  
KUCHNIA  
KUCHNIA  
KUCHNIA  
KUCHNIA  
KUCHNIA

**II** II NADSTROPJE  
KUCHNIA  
KUCHNIA  
KUCHNIA  
KUCHNIA

**III** III NADSTROPJE  
KUCHNIA  
KUCHNIA  
KUCHNIA  
KUCHNIA

**P** PRZYŁĄCZE  
KUCHNIA  
KUCHNIA  
KUCHNIA  
KUCHNIA  
KUCHNIA  
KUCHNIA

**K** KŁĘT  
KUCHNIA  
KUCHNIA  
KUCHNIA  
KUCHNIA  
KUCHNIA  
KUCHNIA



# Дневна болница




- По завршување на хоспиталното лекување, пациентот може третманот да го продолжи во дневна болница
- Времетраење: 6-9 месеци, и во тој период пациентите 3 пати неделно ја посетуваат дневната болница

# Супортивна дневна болница



- За пациенти кои неможат да апстинираат од супстанции
- За пациенти кои одбиваат хоспитализација од најразлични причини, за пациенти кои се спремаат за хоспитален третман во центарот или
- за друг облик на лекување (комуни, проект Човек) во времетраење од 2 месеци.



# Decision tree

**Successful** ↗  
Naltrexone  
Buprenorphine 3x/Week  
↘  
Medication - free

Street addict → Daily Buprenorphine ↗



**Unsuccessful** ↗  
SR Morphine ↗ SR Morphine  
↘ Methadone  
↘  
Methadone ↗ SR Morphine  
↘ Methadone